

Kandidatët të cilet i plotësojnë kushtet e paraparë dotë japin testë psikologjik dhe teste për integritet në pajtim me nenin 16 nga Ligji për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për Gjykatat ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr.150/2010). Nga ana e Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut do të bëhet testim psikologjik dhe testim për integritet për kandidatët të të cilet nuk e kanë dhënë testin, dhe kontrtollimi njohurise të punës praktike me kompjuter.

Në lidhje me terminët për marrjen e testeve dhe kontrollimin e njohurive të punës praktike me kompjuterë, kandidati do të informohet nga ana e Këshilli i Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Shpenzimet për testimin e testit psikologjik dhe testit për integritet i bëjnë vetë kandidatët.

Nr. 09-904/2
18.5.2022
Shkup

Këshilli gjyqësor i Republikës
së Maqedonisë së Veriut
Kryetare,
Павлина Црвенковска, d.v.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

1605.

Врз основа на член 158-s точка 1) а во врска со член 122 став (1) точки 2) и 3) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 43/2014, 112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и 198/2018) и („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/2019 и 31/2020), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување на седница одржана на ден 9.5.2022 година, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ И ДЕТАЛНА СОДРЖИНА НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И/ИЛИ РЕОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

(1) Во Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2011, 41/011, 64/2011, 187/2013, 61/2016 и 170/2019), во член 3 став (2) во точката 2.1 сврзникот "и" се брише.

(2) Во точката 2.2 точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додава сврзникот "и".

(3) По точката 2.2 се додава нова точка 2.3 која гласи: "Бруто биланс (заклучен лист).".

Член 2

(1) Во член 6 ставот (1) се менува и гласи:

"Друштвата за осигурување се должни до Агенцијата да достават неревидирани годишни финансиски извештаи за деловната година која е еднаква со календарската година најдоцна до 15 март во тековната за претходната година."

(2) По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

"Друштвата за осигурување се должни до Агенцијата за супервизија на осигурување да достават примерок од годишниот извештај за работењето во рок од осум дена од денот на усвојувањето на годишниот извештај од страна на собранието на акционери на друштвото."

(3) Ставот (2) станува став (3).

Член 3

Во Прилог 3 Упатство за пополнување на финансиските извештаи, во точката 2. Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех), во подточката 2.2. Упатство за пополнување на поединечните позиции во Извештај за сеопфатна добивка (Билансот на успех), текстот кој се однесува на позициите 252, 253, 253а и 254 се заменува со следниот текст:

"Позицијата бр. 252 со назив V (1) - Трошоци за стекнување претставува збир од позициите бр. 253, 253а, 254 и 255. На оваа позиција се прикажуваат трошоците кои се однесуваат непосредно на склучувањето на нови договори за осигурување или обнова на постоечки договори за осигурување.

Позицијата бр. 253 со назив V (1.1.) - Провизија се однесува на трошоци кои друштвата за осигурување како резултат на пресметани провизии врз основа на склучени договори за осигурување. Провизијата најчесто се искажува како процент од вредноста на трансакцијата, а ретко како фиксен износ. На оваа позиција се искажува износот евидентиран на контото 430.

Позиција бр. 253а со назив V (1.2.) - Бруто-плати за вработените во внатрешната продажна мрежа се однесува на трошоците за плати и придонеси за плати на вработените во внатрешната продажна мрежа. На оваа позиција се искажува износот евидентиран на контото 4700.

Позицијата бр. 254 со назив V (1.3.) - Останати трошоци за стекнување се однесува на останатите трошоци за стекнување на друштвата за осигурување кои се признаени како такви согласно Правилникот за контен план на друштвата за осигурување и/или реосигурување, освен оние искажани на позицијата бр. 253 и 253а. На оваа позиција се искажува износот на дел од трошоците искажани на контото 453."

Член 4

Во Прилог 4 Преглед на конта и групи на конта од контниот план за друштвата за осигурување и реосигурување по одделни позиции од финансиските извештаи, Прегледот на конта и групи на конта по позиции од извештајот за сеопфатна добивка (биланс на успех) се заменува со нов Преглед на конта и групи на конта по позиции од извештајот за сеопфатна добивка (биланс на успех) кој гласи:

“ПРЕГЛЕД НА КОНТА И ГРУПИ НА КОНТА ПО ПОЗИЦИИ ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)

Број на позиција	Група на конта, конта
2	3
—	
202	700
203	701
204	702
205	703
206	704
207	705
208	706
209	707
211	7200, 7210, 7220, 7230, 7240, 7250, 7260, 7270, 729д
213	7279
214	7245
215	7263
216	7201, 7202, 7203, 7204, 7205, 7206, 7209
217	7221, 7222, 7223, 7224, 7225, 7226, 7229
218	7251, 7252, 7253, 7259
220	7261
221	7262
222	7269
223	7211, 7231, 7232, 7239, 7241, 7242, 7243, 7244, 7249, 729д
223а	710
224	711, 712, 713, 714, 719
225	730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739
228	400
229	401
230	402
231	403
232	404
233	405
234	406
237	4100, 4102, 4103
238	4110, 4112, 4113
240	414
241	415
243	412, 416
244	413, 417
246	4101
247	4111
249	4200
250	4201
253	430
253а	4700
254	453д

255	438
257	44
258а	4701д, 4702д,
258б	4701д, 4702д,
258в	4701д, 4702д,
258г	471
258д	479
259	431
260а	432, 433,434, 435, 436, 4371д, 4372, 439,
260б	450,451,452,453д, 454,455,456,459,
260в	460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469
262	490
263	480
264	481
265	483
267	4841
268	4842
269	4840, 4843, 4849
270	482,485,489
272	424
273	421, 422, 423, 425, 429
274	494
275	491, 492, 493, 495, 496, 497, 498
276	801
277	802
278	810, 811
280	820
281	821

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавување со “Службен весник на Република Северна Македонија” а ќе започне да се применува при изготвување на тримесечните (квартални) финансиски извештаи со состојба на 30 јуни 2022 година.

Бр.01-363/1
9 мај 2022 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
Крсте Шајноски,с.р.